

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 12

Год. LXIII

Петок, 2 февруари 2007

Цена на овој број е 150 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                             | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                  | Стр. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 151. Одлука за именување членови на Државната комисија за спречување на корупцијата.....                                                                                                                    | 2    | 160. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје.....                                                            | 5    |
| 152. Одлука за разрешување и именување на претседател, член и заменик член на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката.....                                                               | 2    | 161. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за употреба на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....        | 5    |
| 153. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....                               | 3    | 162. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за употреба на средства за давање позајмица.....                                                                                            | 5    |
| 154. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....                 | 3    | 163. Одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро-берза, Скопје кај Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија.....                                | 5    |
| 155. Одлука за прогласување Ден на отворена Влада на Република Македонија....                                                                                                                               | 3    | 164. Одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро-берза, Скопје кај Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија..... | 5    |
| 156. Одлука за основање на Национална установа-”Тетовски театар” во Тетово                                                                                                                                  | 3    | 165. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта на Република Македонија.....                                                                                                         | 6    |
| 157. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2007 година.....                              | 4    | 166. Одлука за начинот и временскиот рок на воспоставување на единствен европски број за итен повик Е-112 во Република Македонија.....                                                                                           | 6    |
| 158. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2007 година.....                                            | 4    |                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 159. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2007 година..... | 4    |                                                                                                                                                                                                                                  |      |

|                                                                                                                                                                                                       | Стр. |                                                                                                                                                                                                             | Стр. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 167.                                                                                                                                                                                                  |      | 174.                                                                                                                                                                                                        |      |
| <b>Решение</b> за именување национален координатор, негов заменик, секретар и членови на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија..... | 6    | <b>Решение</b> за именување секретар на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија.....                                                                                             | 8    |
| 168.                                                                                                                                                                                                  |      | 175.                                                                                                                                                                                                        |      |
| <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити – Скопје.....                                                                                  | 7    | <b>Решение</b> за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје                                                                                                | 8    |
| 169.                                                                                                                                                                                                  |      | 176.                                                                                                                                                                                                        |      |
| <b>Решение</b> за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.....             | 7    | <b>Програма</b> за развој на заштитата на децата за 2007 година.....                                                                                                                                        | 8    |
| 170.                                                                                                                                                                                                  |      | 177.                                                                                                                                                                                                        |      |
| <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука - Скопје                                                                                            | 7    | <b>Решение</b> за ставање во примена на установен катастар на недвижности...<br><b>ЈП Службен весник на Република Македонија</b>                                                                            | 12   |
| 171.                                                                                                                                                                                                  |      | 6.                                                                                                                                                                                                          |      |
| <b>Решение</b> за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот.....                                                                                     | 7    | <b>Одлука</b> за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2007 година.....                                                             | 12   |
| 172.                                                                                                                                                                                                  |      | 7.                                                                                                                                                                                                          |      |
| <b>Решение</b> за именување членови и нивни заменици на Советодавниот комитет на Проектот за катастар и регистрација на недвижности.....                                                              | 7    | <b>Одлука</b> за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2007 година.....                                                                           | 13   |
| 173.                                                                                                                                                                                                  |      | 8.                                                                                                                                                                                                          |      |
| <b>Решение</b> за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Универзитетски клинички центар – Скопје – претставници на основачот.....                                                                | 8    | <b>Одлука</b> за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2007 година.....                                | 13   |
|                                                                                                                                                                                                       |      | 9.                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                       |      | <b>Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување</b><br><b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за маркетинг на пензиските фондови..... | 15   |
|                                                                                                                                                                                                       |      | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                                    | 1-48 |

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

151.

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за спречување на корупцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2002, 46/2004 и 126/2006), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јануари 2007 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

I. За членови на Државната комисија за спречување на корупцијата, се именуваат:

- Илми Селами, раководител на Секторот во Државната комисија за спречување на корупцијата,
- Ариф Муса, дипломиран економист од Тетово,
- Цветко Мојсоски, раководител на Секторот во УЈП Генерална дирекција – Скопје,
- Зоран Додевски, раководител во Фондот на ПИОМ,
- Мирјана Димовска, новинар-уредник во МТВ,
- Љубинка Муратовска-Маркова, судија на Врховниот суд на Република Македонија во пензија и
- Мане Колев, дипломиран економист од Скопје.

II. Со денот на именувањето на членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата од точката I на оваа одлука, им престанува мандатот на досегашните членови на Комисијата.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-419/1  
29 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Љубиша Георгиевски, с.р.**

152.

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2006), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јануари 2007 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕН И ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЖАЛБИ ВО ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

I. Се разрешуваат досегашниот претседател, член и заменик член на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката, и тоа:

- Ристо Миновски,
- Јанко Јанчевски и
- Ејуп Муртезани.

II. За претседател, член и заменик член на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката, се именуваат:

- за претседател
- м-р Јован Стефановски, вработен во ЈП „Стрежево“ – Битола,
- за член
- Јанко Јанчевски, вонреден професор на Машинскиот факултет во Скопје и
- за заменик член
- Ејуп Муртезани, дипл. електроинженер од Тетово.

III. Претседателот на Комисијата се именува за остатокот на мандатот, додека мандатот на членот и заменикот член на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката изнесува пет години.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-410/1  
29 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Љубиша Георгиевски, с.р.**

#### 153.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 јануари 2007 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2006 и 131/2006), во точката I по точката „8 Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање“, се додава нова точка 8-а, која гласи:

„8-а) Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана:

- а) за претседател  
Лазе Китановски,
- б) за заменик на претседателот  
Цветанка Иванова,
- в) за членови:  
Слободан Најдовски,  
Тахир Хани,  
Трајко Вељаноски и  
Ружди Матоши,
- г) за заменици на членовите:  
Роза Топузова-Каревска,  
Блерим Беџети,  
Веле Митановски и  
Валентина Божиновска.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-411/1  
29 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Љубиша Георгиевски, с.р.**

#### ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### 154.

Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2007 година, донесе

#### УРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Во Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/98, 22/00, 75/02, 9/03 и 24/04), во член 49-в, ставот 4 се брише.

#### Член 2

По членот 49-в, се додава нов член 49-г, кој гласи:  
„Претседателот на Република Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија и претседателот на Владата на Република Македонија можат да користат превоз со авион во бизнис класа.

Министрите, нивните заменици, државните секретари и членовите на придружни делегации можат да користат превоз со авион во економска класа.

Членовите на Владата кога користат превоз со авион за прекуокеанските земји, односно патуваат со интерконтинентални летови кои траат подолго од шест часа можат да користат бизнис класа.“

#### Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-260/1  
29 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

#### 155.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2007 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ДЕН НА ОТВОРЕНА ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Со оваа одлука се прогласува 20-ти март за Ден на отворена Влада на Република Македонија.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-98/1  
29 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

#### 156.

Врз основа на член 24 став 1 и 3 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03 и 82/05), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.01.2007 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА-“ТЕТОВСКИ ТЕАТАР” ВО ТЕТОВО

#### Член 1

Заради создавање, подготовка, организирање и јавно презентирање и изведување на драмски дела, Владата на Република Македонија основа Национална установа-“Тетовски театар” во Тетово, како непрофитна установа од областа на културата.

## Член 2

Дејноста на Националната установа-“Тетовски театар” во Тетово (во натамошниот текст: Национална установа) е создавање и интерпретација на уметнички дела и подготвување и објавување на уметнички дела.

## Член 3

Називот на Националната установа гласи “Република Македонија” Национална установа “Тетовски театар”-Тетово.

Седиштето на Националната установа е во Домот на културата “Иљо Антески Смок”-Тетово на ул.”Маршал Тито”б.б.-Тетово.

## Член 4

За вршител на должноста директор на Националната установа се именува Елмир Сејфулаи, дипломиран актер, како одговорно лице кое ќе ги врши работите на претставување и застапување на Националната установа до нејзиното конституирање.

Министерот за култура во рок од 15 дена од денот на влегување во сила на оваа Одлука ќе именува Управен одбор на Националната установа согласно член 34 од Законот за културата.

## Член 5

Управниот одбор на Националната установа во рок од 30 дена од денот на неговото именување на предлог на вршителот на должноста директор, ќе го донесе Статутот на Националната установа.

## Член 6

Министерството за култура во рок од осум дена од денот на дадената согласност на Статутот распишува Конкурс за избор на директор на Националната установа.

## Член 7

Средствата и имотот за работа на Националната установа ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за култура.

## Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-311/1  
29 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

## 157.

Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2007 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2007 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2007 година бр. 02-5852/1 од 27.10.2006 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија на седницата одржана на 27.10.2006 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-329/3  
29 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

## 158.

Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2007 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2007 година бр. 02-5853/1 од 27.10.2006 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија на седницата одржана на 27.10.2006 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-329/1  
29 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

## 159.

Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2007 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2007 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2007 година бр. 02-5856/1 од 27.10.2006 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија на седницата одржана на 27.10.2006 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-329/2  
29 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**160.**

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.01.2007 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ „МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за употреба на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје бр. 07-114/3 од 23.01.2007 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје на седницата одржана на 23.01.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-573/1  
30 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**161.**

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.01.2007 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за употреба на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија бр. 02-1298/1 од 30.01.2007 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија на седницата одржана на 30.01.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-572/1  
30 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**162.**

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.01.2007 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ЗА ДАВАЊЕ ПОЗАЈМИЦА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за употреба на средства за давање позајмица бр. 02-484/1 од 30.01.2007

година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. - Скопје на седницата одржана на 30.01.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-328/2  
30 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**163.**

Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.01.2007 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА, СКОПЈЕ КАЈ ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за задолжување на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро-берза, Скопје кај Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија бр. 02-19/1 од 24.01.2007 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро-берза, Скопје на седницата одржана на 24.01.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-562/2  
30 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**164.**

Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.01.2007 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА, СКОПЈЕ КАЈ ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за задолжување на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро-берза, Скопје кај Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија бр. 02-19/2 од 24.01.2007 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро-берза, Скопје на седницата одржана на 24.01.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-562/1  
30 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

165.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/96, 40/99, 96/00, 29/02, 68/04 и 31/06) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2007 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/94, 60/95, 41/96, 47/97, 107/00, 112/00, 29/01, 40/01, 49/01, 79/01, 81/01, 89/01, 36/04, 78/04, 87/04, 16/05, 54/06 и 124/06) во точката 1 под Б) зборовите: „Р-212 Куманово (врска со Р-201)-Страцин – Ранковце“ се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2778/1  
29 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

166.

Врз основа на член 6 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/05) и член 40 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2007 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА НАЧИНОТ И ВРЕМЕНСКИОТ РОК НА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕН ЕВРОПСКИ БРОЈ ЗА ИТЕН ПОВИК Е-112 ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува начинот и временскиот рок на воспоставување на единствен европски број за итен повик Е-112 во Република Македонија.

**Член 2**

Воспоставувањето на единствениот европски број Е-112 за итен повик ќе се спроведе во две фази, односно Фаза на концептуално дефинирање на единствениот европски број за итен повик Е-112 (прва фаза) и Фаза на имплементација (втора фаза).

**Член 3**

Фазата на концептуално дефинирање на единствениот европски број за итен повик Е-112 ќе трае до 30.04.2007 година во која ќе се утврди решение на концептот за системот на итни повици и потребните финансиски средства за имплементација на истиот.

Фазата на имплементација ќе се спроведе до 30.09.2008 година.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6588/1-06  
29 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

167.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 2 од Одлуката за образување Национална комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.01.2007 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР, НЕГОВ ЗАМЕНИК, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За национален координатор, негов заменик, секретар и членови на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија се именуваат:

- а) за национален координатор
  - д-р Гоце Цуклески, државен секретар во Министерството за внатрешни работи
- б) за заменик национален координатор
  - Митко Чавков, началник на Одделот за организиран криминал, Министерството за внатрешни работи
- в) за членови

1) Љупчо Арсовски, државен советник во Министерството за надворешни работи, Национален координатор за визи, азил и миграција.

2) Роксанда О.Крстевска, заменик на Јавниот обвинител на Република Македонија.

3) Весна Димишкова, судија во Основен суд Скопје 1 – Скопје.

4) Далибор Антоовски, началник на Секторот за борба против трговија со луѓе, Министерството за внатрешни работи.

5) Саниа Бурагева, главен инспектор во Секторот за борба против трговија со луѓе, Министерството за внатрешни работи.

6) Јованче Аспровски, виш полициски советник за илегална миграција, Гранична полиција, Министерството за внатрешни работи.

7) Љубица Караманди, помлад соработник во Одделението за човекови права, Министерството за правда.

8) Елена Грозданова, раководител на Одделението за унапредување на рамноправноста на половите во Министерството за труд и социјална политика.

9) Славица Чоневска, советник во Секторот за хуманитарна помош и донации, Министерството за здравство.

10) Јулија Николовска, шеф на Службата за борба против економски криминал, Царинската управа при Министерството за финансии.

11) Киро Тодоровски, советник во Кабинетот на министерот за внатрешни работи и секретар на Националната комисија – Министерството за внатрешни работи.

12) м-р Гуле Гулев – Министерството за образование и наука.

2. Со именувањето на националниот координатор и членовите на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-560/1  
20 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**168.**

Врз основа на член 12 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003 и 66/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јануари 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУ-  
РУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ – СКОПЈЕ**

1. Антоанета Киркова се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити – Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити – Скопје се именува Игор Давков, директор на Дирекцијата за супервизија во Народната банка на Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4317/4-06  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**169.**

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јануари 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ  
ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИ-  
НАНСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА УПРАВУ-  
ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКОТО  
ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ**

1. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје се именуваат:

- Ангеле Спиrowsки,
- Марјан Милошевски,
- Јордан Трајковски,
- Илчо Колев,
- Александар Здравев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-6833/2-06  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**170.**

Врз основа на член 34 од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јануари 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ  
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗО-  
ВАНИЕ И ОБУКА - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука – Скопје се именуваат:

- Дрита Мамути, од Министерството за образование и наука,
- Саша Огненовски, од Сојузот на стопански комори,
- Снежана Денковска, од Комора на занаетчи,

- Мимоза Халими, од Министерството за труд и социјална политика,
- претставник од Заедницата на единиците на локалната самоуправа,
- Марјана Варциска, од Центарот за стручно образование и обука,
- Виолетка Груевска, од Центарот за стручно образование и обука,
- Зорица Ристова, од Центарот за стручно образование и обука,
- Бранко Алексовски, од Центарот за стручно образование и обука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-42/3  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**171.**

Врз основа на член 40 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јануари 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА  
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот, се разрешуваат:

- Дорис Јанковска,
- Бранко Василевиќ,
- Тони Јакимовски,
- Трајанка Митова.

2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот, се именуваат:

- Соња Фурнациска,
- Миша Сашек,

- Снежана Рашкова, раководител на Секторот за уредување на просторот во Министерството за транспорт и врски,

- Ибраим Ферати, помошник раководител на Секторот за уредување на просторот во Министерството за транспорт и врски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-209/2  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**172.**

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2006) и член 3 од Одлуката за образување Советодавен комитет на Проектот за катастар и регистрација на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јануари 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-  
НИЦИ НА СОВЕТОДАВНИОТ КОМИТЕТ НА  
ПРОЕКТОТ ЗА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА  
НА НЕДВИЖНОСТИ**

1. За членови и нивни заменици на Советодавниот комитет на Проектот за катастар и регистрација на недвижности се именуваат:

а) за членови:

- Сашо Василевски, заменик на министерот за правда,
- м-р Предраг Трпески, заменик на министерот за финансии,
- Имер Алиу, министер за животна средина и просторно планирање,
- Зоран Коњановски, министер за локална самоуправа,
- Миле Јанакиески, министер за транспорт и врски,
- д-р Перо Димшоки, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Љупчо Георгиевски, директор на Државниот завод за геодетски работи,
- Зоранчо Алексов, директор на Централниот регистар на Република Македонија;

б) за заменици на членовите:

- Димитар Георгиевски, директор на Државниот управен инспекторат, орган во состав на Министерството за правда,
- Сузана Пенева, помошник раководител на Секторот Меѓународни финансии во Министерството за финансии,
- д-р Соња Лепиткова, заменик на министерот за животна средина и просторно планирање,
- Сенат Оџоски, заменик на министерот за локална самоуправа,
- Сашо Срцев, државен секретар во Министерството за транспорт и врски,
- Бобан Нофитовски, државен советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Марта Телеграфичка, државен советник во Државниот завод за геодетски работи,
- Соња Јанева, раководител на Централното одделение на регистарот на права врз недвижностите во Централниот регистар на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-290/2  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**173.**

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јануари 2007 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена установа Универзитетски клинички центар – Скопје – претставници на основачот се именуваат:

- Идриз Орана,
- Митко Василевски,
- Владимир Цветиновски,
- Тони Димитриовски.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на ЈЗУ Универзитетски клинички центар – Скопје – претставници на основачот, на досегашните членови на Управниот одбор – претставници на основачот им престанува мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-393/1  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**174.**

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2006) и член 103 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006 – Пречистен текст и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јануари 2007 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За секретар на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија се именува Лила Пејчиновска Миладиновска, дипл.правник, раководител на Секторот за политички систем и човечки ресурси во Секретаријатот за законодавство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-395/1  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**175.**

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јануари 2007 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје се именува Емилија Радојкова, советник во Јавното правобранителство на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-405/1  
23 јануари 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**176.**

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/00, 17/03, 65/04 и 113/05 ) и член 33 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.139/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2007 година, донесе

#### ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА ЗА 2007 ГОДИНА

Заштитата на децата како систем на организирани мерки и активности на државата за грижа и заштита на децата се остварува согласно Законот за заштита на децата и подзаконските акти.

Развојот на дејноста за заштитата на децата се утврдува со Програма која согласно Законот за заштита на децата ја носи Владата на Република Македонија и е во функција на спроведување и унапредување на системот



на заштитата на децата и остварување согласно утврдените програми со Буџетот на Република Македонија за 2007 година како и врз основа на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година во делот на надоместоците по основ на правата од детска заштита.

Во остварувањето на заштитата на децата соодветно влијание имаат и одредени развојни документи на Владата на Република Македонија: Макроекономската политика на Република Македонија за 2007 година и Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2007 година, со која се имплементираат стратешките приоритети на Републиката.

Во реализацијата на заштитата на децата значајно место ќе имаат и Конвенцијата за правата на децата по тоа Милениумските развојни цели на ОН во делот на првата развојна цел: намалување на сиромаштијата и други документи со што ќе се врши постапно приближување кон законодавството на ЕУ.

### Цели и задачи во остварувањето на заштитата на децата

Заштитата на децата е организирана дејност заснована на правата на децата, како и на правата и обврските на родителите и на државата за планирање на семејството, обезбедување услови и животен стандард што одговара на физичкиот, менталниот, емоционалниот, моралниот и социјалниот развој на децата. Државата согласно расположивите финансиски можности за одредени групи деца дава определена материјална помош на родителите за издржување, подигање, грижа и заштита на децата но исто така финансиски го поддржува организирањето и функционирањето на јавните установи и служби за заштита на децата.

Дејноста на заштитата на децата е од јавен интерес и се остварува преку обезбедување на:

1.- права за заштита на децата (детски додаток, посебен додаток, помош за опрема на новороденче и партиципација);

2.- облици за заштита на децата (згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, одмор и рекреација на деца) и

3.- други облици на заштита на децата.

Основна цел на дејноста - заштита на децата и во текот на 2007 година е обезбедување на услови за оптимален опфат на децата во постојните јавни установи за згрижување, воспитување и образование на децата, одморот и рекреацијата, преку целосно и рационално искористување на просторните, кадровските и другите ресурси. Поголем опфат на децата ќе се реализира и преку донесување на поблиски услови за вклучување на приватниот сектор во заштитата на децата.

Тежиштето на активностите во насока на подобрување на заштитата на децата ќе биде усмерено кон остварување на следните основни задачи:

- со донесување на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата ќе се предложи реформирање на системот на надоместоци за децата во насока на правилно усмерување на правата, особено на детскиот додаток и партиципацијата кон најсиромашните корисници - сиромашни семејства со деца кај кои е утврдено дека ризикот од социјално исклучување е голем. Оваа задача е во согласност со определбите во Програмата за работа на Владата на Република Македонија за периодот 2006-2010 година и е во врска со Националната стратегија за намалување на сиромаштијата. Исто така, заради определбата за приближување кон законодавството на ЕУ со почитување на конвенциите за правата на детето, во законот ќе се вградат одредби за заштита на детето од секаков вид на насилство како и одредби од директивата на Советот 2000/43/ЕЗ за спроведување на принципот за еднаков третман на луѓето без разлика на нивната раса или етничко потекло;

- заокружување на процесот на децентрализацијата во дејноста заштита на децата ќе продолжи преку соработка со органите на локалната самоуправа, реализирање на надзорот, давање на препораки и насоки и воспоставување на партнерски однос во реализирање на дејноста;

- плурализација во дејноста преку заживување односно функционирање на приватниот сектор со основање на приватни установи за деца како и во рамките на со закон создадените услови за давање можност и на други физички и правни лица да вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитување на децата;

- организирање на одделни услуги од дејноста згрижување и воспитување и во други просторни услови (основно училиште, болница, дом на култура, месна заедница и други установи, во станот на родителите) согласно материјалните можности, со приоритет во вршење на истите во подрачјата каде не постојат објекти за организирано згрижување на деца, давање одредени услуги од дејноста на градинките на деца и семејства, како и организирање на повремено чување на деца во домашни услови, согласно Законот за заштита на децата;

- одржување на објектите во дејноста на заштитата на децата, со приоритетно, целосно и рационално искористување на сите кадровски, просторни и други ресурси како и развој на разни видови програми за дејноста со различно траење и цена на чинење;

- поддржување на програмските активности за деца од областа на културната дејност, спортско-рекреативната дејност, екологијата, заштитата на деца со специфични потреби, како и програмски активности кои ги остваруваат организациите (здруженијата) за деца;

- креирање на политики со цел поголема афирмација на раниот детски развој;

- следење на остварувањето на правата за заштита на децата како и остварувањето на постапката согласно закон, со насоки за примена на законската и подзаконската регулатива;

- во рамки на СПИЛ проектот ќе продолжат активностите за воведување автоматска обработка на податоците во делот на правата за заштита на децата;

- обезбедување на редовна и навремена исплата на со законот утврдени паричните примања на децата.

## I. Права за заштита на децата

Правата за заштита на децата како парични надоместоци, под услови утврдени со Законот за заштита на децата ги обезбедува државата.

Поголем обем на права од определените права може да обезбеди единицата на локалната самоуправа (општината, Градот Скопје и општината во Градот Скопје), доколку за тоа обезбеди средства од сопствени извори.

Паричните надоместоци согласно Законот се остваруваат како право на: детски додаток, посебен додаток, помош за опрема на новороденче и партиципација, и имаат за цел материјална помош на родителите во подигањето и развојот на детето.

Во рамките на средствата утврдени со Буџетот на Република Македонија за 2007 година се предвидува парични примања на деца да користат околу 50.000 деца од околу 32.000 семејства, како придонес во остварувањето на примарната одговорност на родителите во обезбедувањето на услови за живот потребни за развој на детето, односно животен стандард што одговора на неговиот физички, ментален, душевен, морален и социјален развој.

### а) Детски додаток

Право на детски додаток остварува еден од родителите на детето, државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Републиката, за дете др-

жавјанин на Република Македонија и на редовно школување во Републиката, во зависност од возраста на детето и материјалната состојба на семејството и другите услови утврдени со Законот за заштита на децата.

Право на детски додаток согласно Законот за заштита на децата и Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правата за заштита на децата ("Службен весник на Република Македонија" број 39/03 и 70/04) има еден од родителите за дете до наполнување на 18 години живот, доколку е на редовно школување и ако просечните месечни приходи и примања по член на семејството не го надминуваат граничниот износ од 16% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година, односно 32% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година, за самохран родител.

Правото на детски додаток во 2007 година се очекува да го остварат околу 38.000 деца од околу 20.500 семејства.

Висината на детскиот додаток и во 2007 година ќе изнесува 4,60% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година за дете до 15 години живот, односно додека е редовен ученик во основно училиште; односно 7,30% за дете од 15-18 години живот, односно додека е редовен ученик во средно училиште. Притоа, вкупниот месечен износ на детски додаток за децата за кои родителот го остварил правото изнесува најмногу 1.800,00 денари.

#### **б) Посебен додаток**

Право на посебен додаток има еден од родителите на детето со постојано место на живеење во Република Македонија, ако е детето државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија до навршени 26 години живот, доколку не е институционално згрижено на товар на државата.

Правото на посебен додаток во 2007 година се очекува да го остварат околу 4 700 деца од околу 4 500 семејства.

Висината на посебниот додаток согласно Законот изнесува 27% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година.

#### **в) Помош за опрема на новороденче**

Помошта за опрема на новороденче се обезбедува за прво новородено дете како еднократна помош на семејството, во парични средства.

Висината на помошта за опрема на новороденче се утврдува во зависност од утврдената основица за помошта за опрема на новороденче и според просечниот месечен приход на семејството на подносителот на барањето за остварување право на помош за опрема на новороденче за првородено дете остварен во претходните три месеци пред поднесување на барањето.

Основицата за утврдување на висината на ова право изнесува 25% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година.

Во 2007 година се предвидува дека правото помош за опрема на новороденче (за првородено дете) да се оствари за околу 7 300 деца од 7 000 семејства.

## **II . Облици за заштита на децата**

1. Згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст - е облик на заштита на деца кој како дејност се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитание, образование, спортско-рекреативни,

културни-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до 6 години живот, односно до вклучување во основното образование и се обезбедува и остварува во детска градинка, а одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца, под услови и на начин утврдени со Законот, можат да вршат и правни и физички лица.

Дејноста на детските градинки се остварува преку организирање и спроведување на програми кои според времетраењето на програмата се програми за: целодневен престој, полудневен престој, скратени програми, пилот програми, програма за продолжен престој, во институционални форми на активности со деца.

Кога во местото на живеење нема јавна детска градинка, односно детската градинка нема слободни места, а родителите имаат интерес во вклучување во детска градинка на одреден број деца, според кои во согласност со нормативите и стандардите за вршење на дејноста може да се формира една група, јавната детска градинка одделни услуги од својата дејност, во согласност со Министерството ќе може да организира во други просторни услови како и да организира и повремено чување на деца во домашни услови кое ќе го остварува со постојан кадар од детската градинка и надворешни соработници и стручни работници.

Во состав на јавна детска градинка ќе се формираат советувалишта за деца и родители како служба во функција на социјализација на децата и помош на родителите, според утврдени критериуми.

#### **Мрежа на установи за децата**

Згрижувањето и воспитанието на децата од предучилишна возраст се остварува во вкупно 51 јавна установа за деца - детска градинка.

Економските движења во стопанството, структурните и други реформи во нашата држава неминовно придонесоа за економски и социјални потешкотии во семејството, што резултираше и со намалување на бројот на децата во детските градинки во изминатиот период. Заложбите на Владата на Република Македонија за подобрување на бизнис климата како и заложбите за активни мерки за вработување, треба да придонесат да се зголеми интересот за згрижување на децата во детските градинки. Со ваквата определба на Владата на Република Македонија, се очекува во 2007 година да се зголеми опфатот на деца во детските градинки на околу 22 000 деца што преставува зголемување од 6,7% во однос на претходната година.

Во детските градинки во кои како последица на транзиционите процеси во стопанството и социјалните потешкотии во егзистенцијата на семејствата, бројот на децата е намален односно имаат недоволен опфат на деца, ќе се преземат мерки и активности преку реализација на пилот проекти, скратени и други програми и сл. за да се одржи бројот на децата по групи согласно Законот со учество во надоместок на трошоци за престој на деца кои ќе се опфатат со проекти и програми. Ваквата заложба ќе се настојува да се реализира во соработка со локалната самоуправа.

Во 2007 година, во јавните детски градинки, ќе продолжи организирање и изведување на програмите од подготвителната година што се реализира согласно закон.

Со цел за поцелосно искористување на капацитетите во јавните детски градинки, ќе се продолжи со обезбедувањето престој и исхрана и за деца од над шест години, односно од поаѓање во основно училиште до десет години возраст.

Согледувајќи го значењето на раниот детски развој на децата особено за децата од ранливите групи на населението, во рамки на Декадата на Ромите во 15 општини во Републиката и во 2007 година, ќе продолжи

да се имплементира проектот „Инклузија на деца Роми во јавните предучилишни установи...“ Финансирањето на овој проект се реализира со средства на Министерството за труд и социјална политика и РЕФ (Ромски едукативен фонд).

### **Работници во јавните установи за деца-детски градинки**

Дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст ќе ја вршат работници од следните профили: негувателки, воспитувачи, стручни соработници-виши медицински сестри, социјални работници, музички педагози, ликовни педагози, педагози по физичко воспитание, стручни работници-педагог, психолог, социјален работник, логопед, лекар, педијатар, правник, економист, дефектолог и други профили на работници - готвачи, пом.готвачи, административни работници и др, согласно Законот и потребите за вршење на дејноста.

Во текот на годината бројот на работниците ќе се усогласува со бројот на децата по групи и возрасти, времето на траење на одредени програми, развојот на соодветни воспитни содржини, не само во поглед на обезбедувањето на утврдените услови, согласно закон, туку и во однос на работниот однос, плата за поминато време на работа и друго.

### **Тековно и инвестиционо одржување на објектите**

Тековното одржување на објектите ќе се остварува со приоритетно извршување на неопходните работи заради обезбедување на нормално и безбедно функционирање и вршење на дејноста за која се основани, но и во согласност со расположивите материјални можности.

Инвестиционите активности ќе бидат во рамки на расположивите средства, насочени кон редовно инвестиционо одржување, реконструкција и опремување на постојните објекти како и градба на нов објект, наменет за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст во населбата „Даме Груев,, во Општина Горче Петров.

Во 2007 година финансирањето на јавните детски градинки ќе продолжи да се остварува преку обезбедување на наменски дотации кои ќе се насочуваат по општини каде е седиштето на установата.

Методологијата за распределбата на наменските дотации по градинки (општини) во основа се заснива на принципите на транспарентност, одржливост и еднаквост.

Во цената на услугата за престој на детето која паѓа на товар на родителот се покриваат трошоците за исхрана на детето како и други трошоци за згрижување и воспитување на децата.

## **2. Одмор и рекреација на децата**

Одморот и рекреацијата на децата е облик на заштита на децата кој како дејност се организира за престој, активен одмор, социјализација на децата, воспитни, образовни, културно-забавни, спортско-рекреативни и други активности со децата од 5 до 18 години живот, за развивање на психомоторниот развој на децата и способност за договарање, почитување на разликите и соработка во групи, способност за прифаќање на себеси и другите и ориентација во просторот.

Одморот и рекреацијата во Републиката ќе се организира во една јавна установа за деца - детско одморалиште и од страна на четирите приватни установи кои јавната услуга ја обавуваат во објектите кои им се дадени под закуп.

Дејноста, детските одморалишта ќе ја обезбедуваат преку организирање и спроведување програми за: зимување, летување, настава во природа и други програми (екскурзии, кампување, излети, походи, семинари, мини-скијачка школа, рекреативно-еколошка школа, исхрана на децата и друго), а согласно Законот, во вре-

мето кога не ги остваруваат наведените програми, можат да работат како одморалишта од отворен тип и ќе даваат и други услуги согласно Законот.

Според Одлуката за продажба на недвижни ствари објекти на сезонски одморалишта (“Службен весник на Република Македонија” бр. 85/05) согласно одредбите на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи, недвижните ствари-објекти на сезонските детски одморалишта ќе се продадат по постапка предвидена со позитивните законски прописи.

## **III. Други облици на заштита на децата**

За развој на личноста на детето, талентот, менталните, физичките, креативните и другите способности, подготвување на самостоен и одговорен живот се обезбедуваат и други облици за заштита на децата како програмски активности во областа на културата, издавачката, згрижувачката и воспитната дејност, екологијата, уметноста и спортот.

Во рамките на системот на заштитата на децата се спроведуваат и други програмски активности со кој се унапредува дејноста, меѓу кои се:

- Спроведување на проекти за деца со пречки во телесниот и интелектуалниот развој;
- Спроведување на проекти, програми и едукација на стручниот и друг кадар;
- Програмски активности за оспособување на згрижувачко-воспитниот, воспитно-образовниот и друг кадар со најновите современи сознанија во работите кои ги вршат овие работници и согласно закон (професионален развој на кадрите);
- Програмски активности на соработка за унапредување на исхраната на децата, хигиено-техничките и здравствени услуги, дидактички материјал;

Реализацијата на најголем дел од овие активности ќе се реализира во соработка со УНИЦЕФ, Потрага по заедничка основа - Мозаик, Фондација за образовни и културни иницијативи “Чекор по чекор”, ОБСЕ, ГТЗ, Ромскиот едукативен фонд, стручни институции, невладини организации, органи, здруженија, и др. како и учество во изработка на стратешки документи за правата на децата.

## **IV. Финансирање на заштитата на децата**

Програмата за развој на заштитата на децата за 2007 година ќе се реализира со средства од Буџетот на Република Македонија за 2007 година и тоа од:

Раздел 150.10 ,во вкупен износ од 850 880 000 денари и тоа преку остварување на следната програма:

- \* Програма 2 - Дејност на детски градинки и одморалишта со вкупен износ од 700 880 000 денари и тоа за:
  - потпрограма 21 - Дејност на детски градинки износ од 681 575 000 денари и
  - потпрограма 22 - Дејност на детски одморалишта износ од 4 305 000 денари.

2А Изградба и опремување на објекти за детска заштита средства во износ од 15 000 000 денари и за

А Децентрализација, односно А2- Пренесување на надлежности на ЕЛС износ од 150 000 000 денари;

Раздел 150 20 -Социјална заштита

# Програма 4 -Надоместоци и права во социјална област

- Потпрограма 43 - Надоместоци по основ на правата од детска заштита износ од 473 500.000 денари.
- Категорија 47-Социјални бенефиции износ од 465 000 000 денари и тоа за :
  - потставка 471210-Детски додаток износ од 239 500 000 денари,
  - потставка 471210 -Посебен додаток за деца износ од 204 200.000 денари и
  - потставка 471230 -Помош за опрема на новороденче износ од 21 300.000 денари

42-Стоки и услуги износ од 8 500 000 денари

Распределбата на финансиските средства наменети за правата од детска заштита по видови на права е направена во согласност со расположивите средства во Буџетот на Република Македонија за 2007 година со напомена дека овие средства нема да ги задоволат потребите на корисниците.

#### V. Мерки и активности за остварување и развој на заштитата на децата

За остварување на основните задачи утврдени во оваа Програма ќе се преземат следните мерки и активности:

1. Донесување на Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата со кој ќе се изврши реформирање на системот на надоместоци од детската заштита, особено правото на детски додаток, со цел за негово усмерување кон децата од најсиромашните семејства, што ќе придонесе кон намалување на ризикот од нивно социјално исклучување. Истовремено ќе бидат вградени и одредби за забрана на сите видови насилство над децата и други одредби кои ќе значат чекор кон приближување кон законодавството на Европската унија.

2. Донесување на нормативи и стандарди за вршење на дејноста на детските градинки како и други подзаконски акти што произлегуваат од законот.

3. Соработка со општините, општините во Градот Скопје при имплементацијата на процесот за децентрализација, а со општините во кои не се изградени објекти - детски градинки, ќе се дава поддршка за остварување за организирано згрижување и воспитување на деца во други просторни услови предвидени со законот.

4. Ќе се отпочне со процесот на подготовка на стандарди за ран детски развој, со што раниот детски развој ќе стане еден од приоритетите на Владата на Република Македонија кој потоа ќе го олесни патот за натамошниот развој на личноста.

5. Поцелосно искористување на расположивите капацитети со промовирање на скратени програми за децата во руралните и демографско загрозуени општини, со што ќе се реализира принципот на достапност и правичност на јавната услуга.

6. Надзор (стручен надзор, инспекциски надзор), спроведување и следење на остварувањето на Законот, како и мониторинг и евалуација на преземените активности.

7. Следење на остварување на правата за заштита на децата како и остварувањето на постапката согласно закон, со насоки за примена на законската и подзаконската регулатива.

8. Обезбедување на редовна исплата на паричните примања на децата.

9. Донесување на Одлука за начинот на наплата на износот за "Детска недела".

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-286/1  
29 јануари 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 177.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

#### РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Скачковце – Општина Куманово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Скачковце, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1286/1  
31 јануари 2007 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски**, с.р.

#### ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6.

Врз основа на член 19 став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06) и член 21 став 2 алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на 3-та седница одржана на 27.10.2006 година, донесе

#### ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2007 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата за службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2007 година.

Член 2

Цената на годишната претплата за 2007 година за службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за домашни правни и физички лица се утврдува на 9.200,00 денари, со можност за плаќање на рати.

Член 3

Цената на годишната претплата за 2007 година, за службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за правни и физички лица со седиште или живеалиште во странство се утврдува на 295,00 EUR.

Член 4

Претплатниците од член 2 на оваа одлука, кои ќе изразат желба во текот на 2007 година да го зголемат, односно намалат бројот на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ или да се претплатат во текот на 2007 година за пократок период од 12 месеци, цената се утврдува во износ од 920,00 денари на месечно ниво.

Член 5

Во цената утврдена од член 2, 3 и 4 од оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по давањето согласност од Владата на Република Македонија, со примена од 01.01.2007 година.

Бр. 02-5852/1  
27 октомври 2006 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
**Жарко Јовановски**, с.р.

7.

Врз основа на член 19 став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06) и член 21 став 2 алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на 3-та седница одржана на 27.10.2006 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2007 година, во издание на ЈП Службен весник на Република Македонија, Скопје.

**Член 2**

Цената на годишната претплата за 2007 година за Регистарот на прописи на Република Македонија за домашни правни и физички лица се утврдува на 3.700,00 денари, со можност за плаќање на рати.

**Член 3**

Цената на годишната претплата за 2007 година на Регистарот на прописи на Република Македонија за правни и физички лица со седиште или живеалиште во странство се утврдува на 90,00 EUR.

**Член 4**

Во цената утврдена од член 2 и 3 од оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по давањето согласност од Владата на Република Македонија, со примена од 01.01.2007 година.

Бр. 02-5853/1  
27 октомври 2006 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
**Жарко Јовановски, с.р.**

8.

Врз основа на член 19 став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03 и 49/06) и член 21 став 2 алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на 3-та седница одржана на 27.10.2006 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2007 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2007 година.

**Член 2**

Цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи кои се објавуваат со надоместок, согласно член 10 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на РМ“ бр. 56/99 и 43/2002), се утврдува со Тарифата за висината на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во „Службен весник на РМ“ за 2007 година, која е составен дел на оваа одлука.

**Член 3**

Во цената утврдена од член 2 на оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се објави по давањето согласност на Владата на Република Македонија.

Бр. 02-5856/1  
27 октомври 2006 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
**Жарко Јовановски, с.р.**

**ТАРИФА****ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА**

| Р.бр.                              | ТИП НА ОГЛАС                                                                                                                | ШИФРА | ИЗНОС    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ И АКТИ</b> |                                                                                                                             |       |          |
| 1.                                 | ПРОМЕНА ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР (на правни лица)                                                                               | 502   | 580,00   |
| 2.                                 | ДРУГИ ОГЛАСИ ЗА ПРЕТПР. и ТД (повикување поранешни содруж. акционери при поделба-спојување на друштва, предбележба и друго) | 509   | 770,00   |
| 3.                                 | ЈАВНИ ПОВИЦИ БАРАЊА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (за објавена една страна во весникот)                                            | 601   | 6.500,00 |
| 4.                                 | ИЗМЕНА- ИСПРАВКА (КОРЕКЦИЈА) (за објавена една страна во весникот)                                                          | 603   | 6.500,00 |
| 5.                                 | ЛИСТА НА ЛЕКОВИ (за објавена една страна во весникот)                                                                       | 604   | 6.500,00 |
| 6.                                 | ЦЕНОВНИК-ТАРИФНИК(за објавена една страна во весникот)                                                                      | 605   | 6.500,00 |
| 7.                                 | ОДЛУКА-И (за објавена една страна во весникот)                                                                              | 608   | 6.500,00 |
| 8.                                 | ПРАВИЛНИК (за објавена една страна во весникот)                                                                             | 609   | 6.500,00 |
| 9.                                 | КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР – СПОГОДБА НА НИВО НА РАБОТОДАВЕЦ (за објавена една страна во весникот)                                  | 610   | 6.500,00 |
| 10.                                | СООПШТЕНИЕ,ИЗВЕСТУВАЊЕ (за објавена една страна во весникот)                                                                | 612   | 6.500,00 |
| 11.                                | РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТ.СО РАБОТА НА НОТАРИ(за објавена една страна во весникот)                                                   | 613   | 6.500,00 |
| 12.                                | РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА НОТАРИ(за објавена една страна во весникот)                                               | 614   | 6.500,00 |
| 13.                                | КОНКУРС за полагање нотарски испити (за објавена една страна во весникот)                                                   | 615   | 6.500,00 |
| 14.                                | ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ( за објавена една страна во весникот)                                                                  | 617   | 6.500,00 |
| 15.                                | СТАТУТ-И, СТАТУТАРНА ОДЛУКА(за објавена една страна во весникот)                                                            | 618   | 6.500,00 |
| 16.                                | КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НОТАРИ(за објавена страна во весникот)                                                              | 620   | 6.500,00 |

|     |                                                                                                        |     |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 17. | ОДЛУКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО                                                | 621 | 650,00    |
| 18. | ОДЛУКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО                                               | 622 | 650,00    |
| 19. | ОТВОРЕН-И ПОВИК-ЦИ (за објавена една страна во весникот)                                               | 628 | 6.500,00  |
| 20. | ПОНИШТУВАЊЕ,ПОВЛЕКУВАЊЕ, СТОРНО (за објавена една страна во весникот)                                  | 629 | 6.500,00  |
| 21. | МЕГУНАРОДЕН КОНКУРС, ПОВИК(за објавена една страна во весникот)                                        | 630 | 6.500,00  |
| 22. | ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ И ДР. (за објавена една страна во весникот)                                   | 634 | 6.500,00  |
| 23. | ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ПУРИ И ЦИГАРИЛОСИ (за објавена една страна од весникот) | 635 | 6.500,00  |
| 24. | ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИ                                                  | 636 | 2.600,00  |
| 25. | ПЛАН, СПОГОДБА ЗА ПРИСОЕДИНУВАЊЕ, СПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВА (за објавена една страна во весникот)           | 640 | 6.500,00  |
| 26. | ОГРАНИЧЕН ПОВИК (за објавена една страна во весникот)                                                  | 641 | 6.500,00  |
| 27. | ДОПОЛНУВАЊЕ (за објавена една страна во весникот)                                                      | 642 | 6.500,00  |
| 28. | ПЛАН, СПОГОДБА ЗА ПОДЕЛБА НА ДРУШТВА (за објавена една страна во весникот)                             | 643 | 6.500,00  |
| 29. | РЕШЕНИЕ И ДРУГИ ОГЛАСИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА (за објавена една страна во весникот)                       | 644 | 6.500,00  |
| 30. | Овластување за ГП заштита (согласно член 45 и 47 од Законот за пожарникарство)                         | 645 | 390,00    |
| 31. | СУДСКИ ОГЛАС-И                                                                                         | 700 | 650,00    |
| 32. | ЛИКВИДАЦИЈА                                                                                            | 701 | 770,00    |
| 33. | СТЕЧАЈ                                                                                                 | 702 | 770,00    |
| 34. | РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ                                                       | 705 | 650,00    |
| 35. | СУДСКИ ОГЛАС ЗА ЈАВНА ПРОДАЖБА-ЛИЦИТАЦИЈА                                                              | 706 | 650,00    |
| 36. | РЕГИСТРАЦИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ                                                                       | 709 | 650,00    |
| 37. | НОТАРСКИ ОГЛАСИ (за катастарско земјиште)                                                              | 801 | 650,00    |
| 38. | ОГЛАС ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА ЗАЛОГ                                                                            | 802 | 900,00    |
| 39. | ОБЈАВА ЗА ИЗВРШЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАЛОГ                                                                | 803 | 900,00    |
| 40. | ОГЛАС ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА ЗАЛОГ СО ПОПИС И ОПИС НА ЗАЛОЖНАТА СТВАР (за објавена една страна во весникот)   | 804 | 6.500,00  |
| 41. | ПРЕСТАНОК ЗА ВРШЕЊЕ САМОСТОЈНА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ                                                     | 200 | 250,00    |
|     | <b>ОБЈАВУВАЊЕ НА НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ</b>                                                               |     |           |
| 1.  | ЛИЧНИ КАРТИ                                                                                            | 100 | 200,00    |
| 2.  | ПАСОШИ                                                                                                 |     |           |
|     | -за државјани на РМ со живеалиште во земјата                                                           | 101 | 250,00    |
|     | -за државјани на РМ со живеалиште во странство                                                         | 101 | ( 15 EUR) |
| 3.  | ЧЕКОВИ ОД ТЕКОВНА СМЕТКА                                                                               | 102 | 125,00    |
| 4.  | РАБОТНА КНИШКА                                                                                         | 103 | 125,00    |
| 5.  | ВОЕНА КНИШКА                                                                                           | 104 | 125,00    |
| 6.  | ЧЕКОВНА КАРТИЧКА                                                                                       | 105 | 125,00    |
| 7.  | СВИДЕТЕЛСТВО-А                                                                                         | 106 | 125,00    |
| 8.  | УЧЕНИЧКА КНИШКА                                                                                        | 107 | 125,00    |
| 9.  | ИНДЕКС                                                                                                 | 108 | 125,00    |
| 10. | ДОЗВОЛА ЗА ОРУЖЈЕ                                                                                      | 109 | 125,00    |
| 11. | ДИПЛОМА                                                                                                | 110 | 125,00    |
| 12. | СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА                                                                                | 111 | 125,00    |
| 13. | ЛЕГИТИМАЦИЈА, КНИШКА И ДР.                                                                             | 112 | 125,00    |
| 14. | ШТЕДНА КНИШКА                                                                                          | 113 | 125,00    |
| 15. | ВОЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА                                                                                     | 114 | 125,00    |
| 16. | УВЕРЕНИЕ                                                                                               | 115 | 125,00    |
| 17. | ДЕВИЗНА ШТЕДНА КНИШКА                                                                                  | 116 | 125,00    |
| 18. | ДАНОЧНА КАРТИЧКА                                                                                       | 117 | 250,00    |
| 19. | ДОЗВОЛА ( други видови)                                                                                | 118 | 250,00    |
| 20. | ЦЕМТ ДОЗВОЛА                                                                                           | 119 | 250,00    |
| 21. | АДР ДОЗВОЛА, ПОТВРДА                                                                                   | 120 | 250,00    |
| 22. | СЕРТИФИКАТ                                                                                             | 121 | 390,00    |
| 23. | ПОЛИСА                                                                                                 | 122 | 125,00    |
| 24. | ОРУЖЕН ЛИСТ                                                                                            | 125 | 125,00    |
| 25. | РЕШЕНИЕ-ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ                                                        | 301 | 250,00    |
| 26. | ПЕЧАТИ (ТРКАЛЕЗЕН ПЕЧАТ, ТРКАЛЕЗЕН ПЕЧАТ И ШТЕМБИЛ, ФАКСИМИЛ)                                          | 401 | 390,00    |

\* Доколку се уплатува во странство, а поради трошоци за банкарска провизија цената изнесува 15 евра, а доколку се уплатува во РМ цената е 250,00 денари



**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

9.

Врз основа на член 75 став (4), член 80, член 94 став (4), член 95 став (5) и (6) и член 96 став (2) и (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004 и 113/2005), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата одржана на 30 јануари 2007 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА  
ЗА МАРКЕТИНГ НА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ**

## Член 1

Во член 21 ставовите (1) и (2) од Правилникот за начинот и постапката за маркетинг на пензиските фондови зборот „пред“ се заменува со зборовите: „заклучно со“.

Во став (1) се додава следната реченица: Формата на извештајот е дадена на Образец бр.2 кој е составен дел на овој правилник.

## Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-117/8  
30 јануари 2007 година  
Скопје

Претседавач  
на Управниот одбор,  
**Димитар Трпеновски, с.р.**

Образец 2

Име и презиме: \_\_\_\_\_  
ЕМБГ: \_\_\_\_\_  
Број на договор: \_\_\_\_\_  
Дата на склучување на договор:  
\_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_  
Распределен член

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБА НА ИНДИВИДУАЛНА СМЕТКА БР. \_\_\_\_\_  
за период \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Почетна состојба на ден: \_\_\_\_\_  
Број на сметководствени единици: \_\_\_\_\_  
Вредност на сметководствената единица (МКД): \_\_\_\_\_  
Состојба на индивидуалната сметка (МКД): \_\_\_\_\_

| Дата на трансакција<br>(1) | Опис на трансакцијата<br>(2) | Износ на трансакцијата<br>(3) | Пресметан надомест од x %<br>(4) | Нето прилив на индивидуална сметка (5) |                                                         | Вредност на сметководствената единица<br>(6) | Салдо индивидуалната сметка (7)         |                                 |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                            |                              |                               |                                  | Денари<br>(5a)=(3)-(4)<br>(4)          | Број на сметководствени единици<br>(5b)=(5a)/(6)<br>(6) |                                              | Број на сметководствени единици<br>(7a) | Денари<br>(7b)=(6)*(7a)<br>(7a) |
|                            |                              |                               |                                  |                                        |                                                         |                                              |                                         |                                 |
|                            |                              |                               |                                  |                                        |                                                         |                                              |                                         |                                 |
|                            |                              |                               |                                  |                                        |                                                         |                                              |                                         |                                 |
|                            |                              |                               |                                  |                                        |                                                         |                                              |                                         |                                 |

Последна состојба на ден: \_\_\_\_\_  
Број на сметководствени единици: \_\_\_\_\_  
Вредност на сметководствената единица (МКД): \_\_\_\_\_  
Состојба на индивидуалната сметка (МКД): \_\_\_\_\_

Појаснување на прегледот:

- (3) Износ на средства кои се уплаќаат во фондот или исплаќаат од фондот  
(4) Износ на наплатен надомест од придонеси се добива како производ од процентот на надомест од придонеси x% и износот на уплатен придонес (3).  
(5) Нето прилив на средства во пензискиот фонд:  
(5a) Изразен во денари се добива како разлика меѓу уплатен придонес за втор столб (3) и наплатен надомест од придонесот (4)  
(5b) Изразен во сметководствени единици се добива кога приливот на средства во пензискиот фонд изразен во денари (5a) ќе се подели со вредноста на сметководствената единица (6)  
(6) Вредност на сметководствената единица претставува пропорционален дел од вкупните нето средства на пензискиот фонд  
(7) Салдо на индивидуалната сметка:  
(7a) Изразено во сметководствени единици се добива како збир на бројот на сметководствени единици на салдото од претходна состојба и бројот на единици од новиот прилив  
(7b) Изразено во денари се добива како производ од салдото на индивидуалната сметка изразено во сметководствени единици (7a) и вредноста на сметководствената единица (6)

*Опис на трансакцијата:*

## ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СО ГОЛЕМО НАМАЛЕНИЕ ДО 40% ИЗДАНИЈАТА:

| Ред. бр.   | Изданиеја                                                                                                                                                                                                   | Цена денари   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.</b>  | <b>Закон за пензиското и инвалидското осигурување</b><br><i>Станка Трајкова и Олгица Костова</i><br><i>(со коментар и прилози), 2006</i>                                                                    | <b>700,00</b> |
| <b>2.</b>  | <b>Изборен законик, 2006</b>                                                                                                                                                                                | <b>300,00</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Закон за стечај</b><br><i>Д-р Кирил Чавдар</i><br><i>(со објаснувања, судска практика и предметен регистар), 2006</i>                                                                                    | <b>600,00</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Збирка на прописи од областа на судството</b><br><i>(Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители), 2006</i> | <b>400,00</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Закон за трговските друштва</b><br><i>со вовед, 2004</i>                                                                                                                                                 | <b>400,00</b> |
| <b>6.</b>  | <b>Закон за општата управна постапка</b><br><i>(со коментар)</i><br><i>Проф. д-р С. Гелевски, 2005</i>                                                                                                      | <b>400,00</b> |
| <b>7.</b>  | <b>Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите</b><br><i>(редакциски пречистени текстови), 2004</i>                                                                                       | <b>360,00</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Кривичен законик</b><br><i>Проф. д-р Методија Каневчев</i><br><i>(со кратки упатства, објаснувања и регистар на поимите), 2005</i>                                                                       | <b>600,00</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Закон за работните односи</b><br><i>(редакциска збирка), 2005</i>                                                                                                                                        | <b>400,00</b> |
| <b>10.</b> | <b>Устав на Република Македонија</b><br><i>(со сите амандмани од I - XXX)</i><br><i>на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат, 2005</i>                                               | <b>180,00</b> |

### П О Р А Ч К А   Б Р . 1 2

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќае по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_  
ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, тел./факс \_\_\_\_\_

Потпис на порачателот

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2007 година. (М.П.) \_\_\_\_\_



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.  
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007012